

Службен весник

на Република Македонија

Број 155

22 август 2018, среда

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2860. Правилник за формата и содржината на образецот на потврдата за положен возачки испит со право за управување возило во сообраќајот од категориите „АМ“, „А2“ и „Т“.....	1	2864. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	3
2861. Решение од комисија за хартии од вредност	3	2865. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	4
2862. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	3	2866. Исправка на Тарифникот за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи	4
2863. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	3	Огласен дел	1-60

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

2860.

Врз основа на член 92 став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/18), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ПОЛОЖЕН ВОЗАЧКИ ИСПИТ СО ПРАВО ЗА УПРАВУВАЊЕ ВОЗИЛО ВО СООБРАЌАЈОТ ОД КАТЕГОРИИТЕ „АМ“, „А2“ И „Т“

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на потврдата за положен возачки испит со право за управување возило во сообраќајот од категориите „АМ“, „А2“ и „Т“.

Член 2

Образецот на потврдата за положен возачки испит со право за управување со возило во сообраќајот од категориите „АМ“, „А2“ и „Т“ се печати на хартија во бела боја со А4 формат.

Образецот на потврдата од ставот 1 на овој член ги содржи следните податоци:

- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА;
- МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ;
- законски основ за издавање на потврдата;
- наслов на потврдата;
- број од регистар за возачи;
- име, татково име и презиме на лицето на кое се издава потврдата;
- ден, месец, година и место на раѓање,
- адреса на живеење;
- ЕМБГ на лицето на кое се издава потврдата;
- категорија за која се издава потврдата;
- датум и место на издавање на потврдата и органот кој ја издал потврдата;
- број на досие врз основа на кое се издава потврдата;
- забелешка;
- место за потпис на возач;
- место за печат;
- место за потпис на овластено лице.

Образецот на потврдата од ставот 1 на овој член е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува до 1 јануари 2019 година.

Бр. 13.1.1-64981/1
14 август 2018 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

Прилог

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 92 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/18), Министерството за внатрешни работи издава

П О Т В Р Д А

за положен возачки испит со право за управување возило во сообраќајот од категориите „АМ“, „А2“ и „Т“

број од регистар за возачи _____

Се потврдува дека лицето _____ (име, татково име, презиме) роден-а на _____ (датум на раѓање) во _____ (место на раѓање), со адреса на живеење _____, ЕМБГ _____ може да управува возила на територијата на Република Македонија од категорија:

АМ положил на год. во _____ потпис на овл.лице М.П. _____
 А2 положил на год. во _____ потпис на овл.лице М.П. _____
 Т положил на год. во _____ потпис на овл.лице М.П. _____

Потврдата е издадена на _____ (датум на издавање) од МВР _____ (орган кој ја издава), со важност до 01.01.2019 година.

Оваа потврда се издава врз основа на досие _____ (број од регистар за возачи) на именуваниот-ата како доказ при управување возило од наведената категорија.

По истекот на важноста на потврдата, потребно е да се поднесе барање за впишување на категориите од потврдата во возачката дозвола.

Забелешка: _____

Потпис на возачот

м.п.

Потпис на овластено лице

Во категориите спаѓаат:

АМ – мопеди, мотокултиватори, односно возила на две или три тркала со максимална брзина која не надминува 45 km/h и лесни четирцикли.

А2 – мотоцикли со или без бочна приколка сила на мотор која не е поголема од 35 kw и соодносот меѓу јачината на мотор и масата на возилото не е поголем од 0.2 kw/kg, но не потекнуваат од возило со двојно поголема моќност.

Т – трамваи.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2861.

Врз основа на член 148 и член 149 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Р. Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), а постапувајќи по Барање за издавање на дозвола за работење на Друштво за инвестиционо советување Ј.К. МОРГАН ВЕЛТХ МЕНАЏМЕНТ ДООЕЛ Скопје бр. УПН 08-21 од 25.4.2018 година, 28.6.2018 година, 9.7.2018 година, 10.7.2018 година, 30.7.2018 година, доставено од страна на лицето Милица Мисовска преку Адвокатско друштво Колемишевски и партнери од Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 16.8.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се дава дозвола за работење на Друштво за инвестиционо советување Ј.К. МОРГАН ВЕЛТХ МЕНАЏМЕНТ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „50 Дивизија“ бр. 35 Скопје.

2. Друштвото за инвестиционо советување Ј.К. МОРГАН ВЕЛТХ МЕНАЏМЕНТ ДООЕЛ Скопје, ќе ги врши следните услуги согласно член 148 од Законот за хартии од вредност:

- инвестиционо советување, која ќе ја врши самостојно и

- управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент, која ќе ја врши посредно односно преку овластен учесник кој има дозвола од страна на Комисијата за вршење на ваков тип на услуга.

3. Се задолжува Друштво за инвестиционо советување Ј.К. МОРГАН ВЕЛТХ МЕНАЏМЕНТ ДООЕЛ Скопје, во рок од еден месец, сметано од денот на приемот на оваа дозвола да ги усогласи сите интерни акти согласно добиената дозвола.

4. Се задолжува Друштво за инвестиционо советување Ј.К. МОРГАН ВЕЛТХ МЕНАЏМЕНТ ДООЕЛ Скопје, до Комисијата да достави примерок од секој склучен договор со овластен учесник, веднаш, а не подолго од еден работен ден од денот на склучување на договорот.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УПН 08-21
16 август 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател
м-р **Нора Алити**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

2862.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.8.2018 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Теново – вон - град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Теново-вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Теново-вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-30136/1
14 август 2018 година
Скопје

Директор,
м-р **Борис Тунцев**, с.р.

2863.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.8.2018 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Доброште-вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Доброште-вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Доброште-вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-30137/1
14 август 2018 година
Скопје

Директор,
м-р **Борис Тунцев**, с.р.

2864.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.8.2018 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Нераште - вон - град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Нераште-вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Нераште-вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-30139/1
14 август 2018 година
Скопје

Директор,
м-р **Борис Тунцев**, с.р.

2865.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ**

На ден 14.8.2018 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Добарце – вон - град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Добарце-вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Добарце-вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-30140/1
14 август 2018 година
Скопје

Директор,
м-р **Борис Тунцев**, с.р.

2866.

По извршениот увид во основниот текст на Тарифникот за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/14, 159/14 и 94/15), се утврди дека се направени грешки заради што Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата одржана на 17.8.2018 година, даде

**ИСПРАВКА
НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ГЕОДЕТСКИ РА-
БОТИ ОД СТРАНА НА ТРГОВЦИТЕ ПОЕДИНЦИ
ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ**

Во Тарифникот за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи („Службен весник на Република Македонија“ број 116/14, 159/14 и 94/15), во членот 2, во табелата, во редниот број 10, во колоната „Висина на надоместокот без ДДВ“ наместо бројот „2.726“ треба да стои бројот „2.937“.

Во редниот број 12.1, во колоната „Висина на надоместокот без ДДВ“, наместо бројот „5.262“ треба да стои бројот „5.054“.

Исправката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0101-30818/1
20 август 2018 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ирма Мандева, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депоент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018155